



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 10. февруари 1982
Скопје
Број 4 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

30.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се распишуваат избори за делегати во сите собори на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

II

Изборите за делегати во Соборот на здружениот труд и во Соборот на општините ќе се одржат на 13 април 1982 година.

III

Изјаснувањето за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор ќе се изврши на 13 април 1982 година.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови ќе течат од 1 март 1982 година.

Бр. 08-354

10 февруари 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

31.

Врз основа на член 149 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ДЕЛЕГИРААТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на делегатите што во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се делегира од областа на стопанството по репродукциони целини и од другите области на здружениот труд, од одделни општини, сразмерно со бројот на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници и со учеството во општествениот производ, водејќи сметка за обез-

бедување на соодветна застапеност на работните луѓе од одделни области на општествениот труд, односно на работните луѓе од секоја општина.

Член 2

Во Соборот на здружениот труд од одделни области на општествениот труд, се делегира следниов број делегати:

- 1) од областа на стопанството — 83 делегати;
- 2) од областа на образованието, науката и културата — 10 делегати;
- 3) од областа на здравството и социјалната заштита — 6 делегати;
- 4) од работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата и од другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд — 6 делегати;
- 5) од редот на активните воени лица и на цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ — 3 делегати и
- 6) од редот на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска и во слични дејности со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив, и од работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и работниците вработени кај нив — 12 делегати.

Член 3

Во Соборот на здружениот труд од областа на стопанството по репродукциони целини се делегираат следниов број на делегати, и тоа од областа на:

- енергетиката, металургијата, металопреработувачката и електро-индустријата — 12 делегати;
- градежништвото, градежните материјали и неметалите — 17 делегати;
- шумарството, дрвната индустрија, индустријата за хартија и графичката дејност — 4 делегати;
- хемиската, текстилната и кожарската индустрија — 13 делегати;
- земјоделството, водостопанството, прехранбената и тутунската индустрија — 17 делегати;
- сообраќајот и врските — 5 делегати;
- трговијата, угостителството и туризмот — 11 делегати и
- занаетчиството и комуналната дејност — 4 делегати.

Член 4

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници од областа на стопанството по репродукционите целини од член 3 на оваа одлука, ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини:

- а) Од областа на енергетиката, металургијата, металопреработувачката и електро-индустријата од: 1) Витола — 1 делегат, 2) Делчево — 1 делегат, 3) Кавадарци — 1 делегат, 4) Кичево — 1 делегат, 5) Кочани — 1 делегат, 6) Куманово — 1 делегат,

7) Охрид — 1 делегат, 8) Пробиштип — 1 делегат, 9) Гази Баба — Скопје — 2 делегати, 10) Карпош — Скопје — 1 делегат, 11) Тетово — 1 делегат.

б) Од областа на градежништвото, градежните материјали и неметалите од: 1) Берово — 1 делегат, 2) Битола — 1 делегат, 3) Веница — 1 делегат, 4) Гостивар — 1 делегат, 5) Дебар — 1 делегат, 6) Кочани — 1 делегат, 7) Кратово — 1 делегат, 8) Охрид — 1 делегат, 9) Прилеп — 1 делегат, 10) Свети Николе — 1 делегат, 11) Карпош — Скопје — 1 делегат, 12) Кисела Вода — Скопје — 1 делегат, 13) Центар — Скопје — 1 делегат, 14) Чаир — Скопје — 1 делегат, 15) Струмица — 1 делегат, 16) Тетово — 1 делегат, 17) Титов Велес — 1 делегат.

в) Од областа на шумарството, дрвната индустрија, индустријата на хартија и графичката дејност од: 1) Кавадарци — 1 делегат, 2) Македонски Брод — 1 делегат, 3) Прилеп — 1 делегат, 4) Центар — Скопје — 1 делегат.

г) Од областа на хемиската, текстилната и кожарската индустрија од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Крива Паланка — 1 делегат, 3) Куманово — 1 делегат, 4) Гази Баба — Скопје — 2 делегати, 5) Карпош — Скопје — 1 делегат, 6) Кисела Вода — Скопје — 3 делегати, 7) Прилеп — 1 делегат, 8) Титов Велес — 1 делегат, 9) Штип — 2 делегати.

д) Од областа на земјоделството, водостопанството, прехранбената и тутунската индустрија од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Валандово — 1 делегат, 3) Гевгелија — 1 делегат, 4) Демир Хисар — 1 делегат, 5) Кавадарци — 1 делегат, 6) Неготино — 1 делегат, 7) Прилеп — 1 делегат, 8) Радовиш — 1 делегат, 9) Ресен — 1 делегат, 10) Гази Баба — Скопје — 2 делегати, 11) Кисела Вода — Скопје — 1 делегат, 12) Центар — Скопје — 2 делегати, 13) Струмица — 1 делегат, 14) Титов Велес — 1 делегат, 15) Штип — 1 делегат.

е) Од областа на сообраќајот и врските од: 1) Гевгелија — 1 делегат, 2) Гази Баба — Скопје — 2 делегати, 3) Центар — Скопје — 1 делегат, 4) Титов Велес — 1 делегат.

ж) Од областа на трговијата, угостителството и туризмот од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Гостивар — 1 делегат, 3) Крушево — 1 делегат, 4) Куманово — 1 делегат, 5) Охрид — 1 делегат, 6) Центар — Скопје — 2 делегати, 7) Струга — 1 делегат, 8) Струмица — 1 делегат, 9) Тетово — 1 делегат, 10) Штип — 1 делегат.

з) Од областа на занаетчиството и комуналната дејност од: 1) Битола — 1 делегат, 2) Карпош — Скопје — 1 делегат, 3) Кисела Вода — Скопје — 1 делегат, 4) Чаир — Скопје — 1 делегат.

Член 5

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници од областа на образованието, науката и културата ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини:

1) Битола — 1 делегат, 2) Гостивар — 1 делегат, 3) Кавадарци — 1 делегат, 4) Куманово — 1 делегат, 5) Охрид — 1 делегат, 6) Прилеп — 1 делегат, 7) Карпош — Скопје — 1 делегат, 8) Центар — Скопје — 1 делегат, 9) Тетово — 1 делегат, 10) Штип — 1 делегат.

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници од областа на здравството и социјалната заштита, ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини:

1) Прилеп — 1 делегат, 2) Карпош — Скопје — 1 делегат, 3) Центар — Скопје — 1 делегат, 4) Струга — 1 делегат, 5) Струмица — 1 делегат, 6) Тетово — 1 делегат.

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации, општествените организации

и здруженијата и од другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд, ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини:

1) Битола — 1 делегат, 2) Куманово — 1 делегат, 3) Прилеп — 1 делегат, 4) Центар — Скопје — 2 делегати, 5) Кичево — 1 делегат.

Член 6

Делегатите во Соборот на здружениот труд од редот на членовите на делегациите на работните луѓе што работат во земјоделска, занаетчиска и во слични дејности со средства на трудот на кои постои право на сопственост и работниците вработени кај нив, односно на работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и работниците вработени кај нив, ги делегираат соборите на здружениот труд на собранијата на следниве општини:

1) Битола — 1 делегат, 2) Гостивар — 1 делегат, 3) Кичево — 1 делегат, 4) Кочани — 1 делегат, 5) Крива Паланка — 1 делегат, 6) Куманово — 1 делегат, 7) Охрид — 1 делегат, 8) Прилеп — 1 делегат, 9) Кисела Вода — Скопје — 1 делегат, 10) Струмица — 1 делегат, 11) Тетово — 1 делегат, 12) Титов Велес — 1 делегат.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-355

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

32.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Се дава согласност на висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1982 година, утврдена со Одлуката за утврдување на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование

за 1982 година, донесена од Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование на седницата од 28. XII. 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-364

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

33.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членовите 15, став 1, алинеја 2 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Аналитичката табела на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на општина Охрид со референдум на 29 декември 1977 година, изменет и дополнет на 21 февруари 1979 година, во делот во кој е предвидено различно вреднување на трудот на работниците по основите обем и сложеност и одговорност во работата во зависност од стручната подготовка.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во работната заедница на Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на општината Охрид на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 104/81 од 3 декември 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на аналитичката табела означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со членот 236 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80).

4. Во претходната постапка Судот утврди дека според членот 31 од означениот правилник, вредноста на работите односно задачите на работниците по основот тековен труд се утврдува според обемот на работата, сложеноста на работата, одговорноста во работата, условите под кои работникот работи и посебните услови на работата. Основот обем и сложеност на работата во членот 34 од правилникот е степенуван во девет групи во зависност од умствените и физички напори потребни за вршење на работите, степените на стручната подготовка потребна за обавување на соодветни работи односно задачи, тежината на работите и друго. Понатаму, во претходната постапка Судот утврди дека во аналитичката табела во која се утврдени мерила за секој основ одделно, е предвидено различно вреднување на работите и задачите во зависност од степенот на стручната подготовка на извршителот на тие работи и задачи. Имено, за работите и задачите, кои според актот за систематизација можат да ги вршат работниците со два или три различни степени на стручна подготовка, предвиден е различен број бодови по основот обем и сложеност на работите во зависност од тоа кој степен на стручна подготовка го има конкретниот работник. Таков случај е предвиден во точките 8—10, 15—17, 18—20, 23—27, 47—49, 72—88 и 110—113. Исто така, и бројот на бодовите кој е определен за одговорноста на работата зависи од степенот на стручната подготовка која конкретно ја има извршителот на тие ра-

боти, односно задачи. Така, за шифрер со виша стручна подготовка се предвидени 106 бода по основот одговорност, а за шифрер со средна стручна подготовка 62 бода, за инспектор на граница и странци со висока стручна подготовка се предвидени 80 бода, со виша 61 и со средна 50 бода. На ваков начин по основот одговорност во работата се вреднувани сите работи и задачи кај кои се предвидени два или три степени стручна подготовка.

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е предвидено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружен труд, личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Исто така, според членот 236 од Законот за државната управа, личниот доход на работникот во работната заедница на органот на управата се утврдува според резултатите од неговиот труд и според личниот придонес што со својот тековен и минат труд го дал во остварување на функциите на органот на управата како целина, како и зависно од вкупните резултати на трудот на работниците во работната заедница на органот на управата.

Според мислењето на Судот, стручната подготовка како средство за изразување сложеноста на работите и задачите има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и задачите за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото за распределба според трудот, да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и задачите за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите во кои за вршење на одредени работи и задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи и задачи се врши според нивната сложеност, а не според стручната подготовка што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршење на одредени работи и задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Исто така, кога алтернативно се пропишуваат два или повеќе степени на стручна подготовка за вршење на исти работи и задачи, горната претпоставка треба да важи и во поглед на основот одговорност во работата, т.е. конкретниот степен на стручна подготовка не може да има влијание врз степенот на одговорноста за извршување на тие работи и задачи.

Со оглед на тоа, Судот оцени дека делот од табелата, во кој различно се вреднува основот обем и сложеност и основот одговорност во работата во зависност од степенот на стручната подготовка, не е во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 236 од Законот за државната управа.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 104/81

30 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

34.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 15, став 1 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 20 од Правилникот за давање на користење станови во општествена сопственост, за доделување на кредити за индивидуална станбена изградба на работниците и распределба на станови за работници со ниски доходи во семејството, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд Меѓународен авто-транспорт и работната заедница на Работната организација за меѓународен автотранспорт и шпедиција „Транскоп“ во Битола, со референдум одржан на 22 септември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд меѓународен авто-транспорт и шпедиција „Транскоп“ во Битола на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 151/81 од 29 октомври 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 20 од оспорениот правилник затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на еднаквост, изразено во алинејата 9 на став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Судот утврди дека е донесен со референдум од работниците на Основната организација на здружениот труд Меѓународен авто-транспорт и Работната заедница на Работната организација за меѓународен автотранспорт и шпедиција „Транскоп“ во Битола. Исто така, Судот утврди дека распределбата на становите односно одобрувањето на средства за решавање на станбеното прашање, според оспорениот правилник, се врши по следните критериуми: станбената состојба на работникот, бројот на членовите на потесното семејство, работниот стаж, односот и залагањето во работата и средствата за работа, учеството во НОБ, инвалидност, здравствената состојба на работникот и на членовите на неговото потесно семејство како и материјалната состојба. Во оспорениот член 20 од правилникот, кој го регулира времетраењето на работниот стаж, е предвидено дека работниот стаж проведен во основната организација на здружениот труд или во работната заедница, за секоја година се вреднува со 1 бод, а другиот работен стаж со 0,5 бода.

5. Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства, што го стекнува секој работник во здружениот труд, е основа за остварувањето на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средствата за производство во општествена сопственост, работникот создава доход кој има општествен карактер. Дел од остварениот доход, односно дел од чистиот доход работниците во основните организации на здружениот труд издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка кој, покрај другото, го користат за обезбедување станови на работниците. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општествени средства работникот стекнува и работен стаж кој, исто така, има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стажот во една или повеќе организации на здружениот труд. Од друга страна, согласно начелото на еднаквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на делот II од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на чове-

кот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека со различното вреднување на работниот стаж во и вон работната организација како еден од критериумите за распределба на становите, се врши неоправдано привилегирање на оние работници кои работниот стаж го стекнале во основната организација односно во работната заедница, во однос на оние што дел од работниот стаж стекнале вон таа организација или заедница. Ова затоа што основната организација, предвидувајќи го работниот стаж како основ за распределба на станови, треба да поаѓа од работниот стаж како елемент и како израз и на личниот придонес на работникот што со својот личен труд го дал во зголемувањето на материјалната основа на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, а особено имајќи го предвид општествениот карактер на доходот, Судов оцени дека различното вреднување на работниот стаж стекнат во друга организација, не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права и должности, утврдено во алинејата 9 на став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 151/81

30 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

35.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 33 и 34 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основното училиште „Мирче Ацев“ во Скопје, со референдум одржан на 27 октомври 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Мирче Ацев“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на членовите 33 и 34 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие одредби од правилникот биле противуставни и незаконити и тоа: 1) членот 33 затоа што со него било предвидено наставниците со висока стручна подготовка да добиваат 50 бода повеќе од наставниците со средна стручна подготовка, што не било во согласност со начелото на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование и 2) членот 34 затоа што со него било предвидено на работниците кои имаат над 30 години стаж основницата на личниот доход да им се зголеми за 10% што не било во согласност со

означеното уставно начело бидејќи овие работници се здобивале со личен доход кој не е резултат на трудот.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со членот 33 од оспорениот правилник е предвидено за извршување на наставно-воспитните работи и работни задачи и за работите и работните задачи во забавиште, работниците со средна стручна подготовка по основот стручна подготовка да добиваат 50 бода помалку од работниците со висока стручна подготовка.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, со ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) е предвидено дека наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група, педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа.

Судот смета дека вреднувањето на работите и работните задачи на работниците од членот 33 од оспорениот правилник всушност значи предвидување на стручната подготовка како посебен и самостоен основ вон основот сложеност. Предвидувањето на таквиот основ и вреднувањето на работите и работните задачи на работниците по овој основ, всушност значи двојно вреднување на стручната подготовка и тоа еднаш во рамките на основот сложеност и втор пат како посебен и самостоен основ, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

Со оглед на тоа што со членот 33 од оспорениот правилник е предвидено вреднување на наставно-воспитните работи и работни задачи и на работните задачи во забавиште по основот стручна

подготовка како посебен и самостоен основ вон од основот сложеност, со што стручната подготовка двојно се вреднува, Судот оцени дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со начелото на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со членот 126 од Законот за здружениот труд.

Судот утврди дека според членот 34 од оспорениот правилник работното искуство претставува умеење за извршување на работите и работните задачи и дека за секоја година на тоа искуство да се добива по 1 бод, а на оние работници кои имаат над 30 години работно искуство почетната основица да им се зголеми за 10%.

Судот смета дека вреднувањето на работното искуство така што за секоја година на такво искуство да се добива по 1 бод, всушност значи двојно вреднување на работниот стаж и тоа еднаш како работно искуство и втор пат како минат труд кој е предвиден и вреднуван во членот 35 на истиот правилник. Таквото двојно вреднување на работниот стаж не е во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во трудот. Судот исто така смета дека не е во согласност со наведениот начело на распределба предвидено во истата одредба од правилникот, работниците кои имаат над 30 години работно искуство почетната основица на личен доход да им се зголеми за 10%. Ова затоа што таквото зголемување не е резултат на вложениот труд и на конкретно постигнатите резултати.

Со оглед на тоа што со членот 34 од оспорениот правилник работниот стаж е двојно вреднуван и тоа еднаш како работно искуство и втор пат како минат труд во членот 35 и со оглед на тоа што со него е предвидено зголемување на личните доходи вон системот на распределба според трудот, Судот оцени дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со означеното уставно начело.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр.167/81

10 декември 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

64.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 192 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и задолжителното осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членови-

те на семејствата и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите од кои ќе се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство:

1. ако издржуваните членови живеат во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување;

2. ако издржуваното лице има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не го надминуваат износот од 1.500 динари месечно;

3. ако издржуваното лице има приход од земјоделие (катастарски приход) кој што не го надминува износот од 2.000 динари годишно по член на семејството;

4. ако издржуваното лице на семејството покрај приходите од земјоделие има приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од точките 2 и 3 од овој член.

Член 3

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице ако на име издршка осигуреникот му дава најмалку 1000 динари месечно.

Член 4

Како приходи во смисла на членот 2 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина, за телесно оштетување и додатоци за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи со кој се установува одделното примање, изречно е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 5

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 08-960/12 од 29. XII. 1980 година, донесена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/15
25 декември 1981 година
Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

65.

Врз основа на член 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО

I

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица ќе се исплатува во висина:

- 60,00 динари, во рамките на општината, ако патувањето е над 10 километри;
- 180,00 динари, во рамките на Републиката;
- 85,00 динари, паушално без часови во Скопје;
- 250,00 динари, надвор од Републиката и
- 350,00 динари, ако се упатува во другите републики и покраински центри.

За деца од 4—15 годишна возраст надоместокот ќе се исплатува во висина од 50% од износите определени во став 1 на оваа точка.

II

Осигуреното лице остварува право на дневница кога патувањето и престојот во друго место трае вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 8—12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува дневница.

III

Ако осигуреното лице не користи ноќевање за време на патувањето, износот на надоместокот од точка 1 на оваа одлука се намалува за 30%.

IV

Надоместокот за превоз заради остварување на здравствена заштита следува за патнички воз II-ра класа, автобус и брод туристичка класа, а исплатата се врши врз основа на цената на превозот на најкусата релација.

V

Повисока класа на воз или друг вид на превозно средство може да се употреби само на предлог на лекар-поединец и мислење на лекарска комисија и тоа поради итноста и специфичноста на случајот.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/16
25 декември 1981 година
Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

66.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на работниците корисници на услуги, одржана на 25. XII. 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ЗА ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица во случај на смрт изнесува:

- за лица до едногодишна возраст — 1.500 дин.
- за лица од 1 до 7 годишна возраст — 2.000 дин.
- за лица од 7 до 14 годишна возраст — 3.000 дин.
- за лица над 14 годишна возраст — 4.000 дин.

Член 2

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од подрачјето на Заедницата, ќе се надоместат трошоци за превоз на умрениот во висина од 50% од направените трошоци.

Трошоците за превоз во смисла на претходниот став ќе се признаваат врз основа на приложена сметка по тарифа на железница.

Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот на членовите на семејството им припаѓа посмртна помош во висина на просечен едномесечен износ — надоместокот на личен доход од претходната година односно едномесечна последна пензија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-780/17
25 декември 1981 година
Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Елеонора-Розалија Миленковиќ, против тужениот Радивоје Миленковиќ. Се известува тужениот Радивоје Миленковиќ дека во колку во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот, не се јави на судот по предметот П. бр. 2518/81 или не означи свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје,
П. бр. 2518/81. (110)

Лицето Стојковски Воислав од Скопје има изгубено чек на име потрошувачки кредит, серија бр. 4408132, по партија 01-77740-26, издаден од Стопанската банка — Скопје, на износ од 3.000,00 динари. Се поканува секој оној кај кого се наоѓа горенаведениот чек или нешто знае за истиот тоа да го соопшти на овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе биде поништен.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 126/81. (16)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Садику Даута Касам од село Србиново, Гостиварско кој наводно умрел во 1941 година, како последица од болест во село Србиново, во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на судот. По истекот на рокот од еден месец судот ќе утврди дека ова лице е умрено, доколку лицето не се јави на огласот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 947/81.
(108)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за неосновано збогатување по тужбата на Вејсел Имеровиќ од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 188, против тужениот Благоја Петровски од Тетово, ул. „121“ бр. 13. Вредност на спорот 100.000,00 динари.

Се повикува тужениот Благоја Петровски, со непозната адреса во Западна Германија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му се постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 810/81.
(109)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за докажување смртта на лицето Златко Јованов Крстевски од село Раотинце, Тетово.

Се повикува лицето Златко Јованов Крстевски, во колку е жив, да се јави на судов во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да се јави во судот секој кој лицето го познава. Во спротивно судот ќе ја утврди неговата смрт по спроведената постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 404/81.
(113)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица, по предлогот на предлагачот Републички центар за унапредување на земјоделството — Скопје, се води постапка за поништување исправа-меница, издадена на ден 3. IV. 1980 година од страна на ЗИК „Струмица“ — ООЗТ „Хамзали“ — Струмица, на износ од 40.264,40 динари, подоцна индосирана од страна на РО „Агроремонт“ — Струмица.

Се поканува секој кај кого се наоѓа меницата, да ја покаже во судот во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно меницата ќе биде поништена.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 938/80.
(112)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 848 од 16. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1692-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежно-монтажната водоинсталатерска задруга „Пионир“, Р. О. — Скопје, ул. „125“ бб.

Задругата е основана со самоуправни спогодба за здружување од 26. IX. 1981 година.

Основачи на задругата се: Драгомир Драгановски, ВКВ водоинсталатер, Скопје, ул. „362“ бр. 6; Владимир Петровски, ВКВ водоинсталатер, ул. „Ужичка Република“ бр. 10-б, населба Драчево; Крсте Стојковски, ВКВ водоинсталатер, ул. „Ужичка Република“ бр. 10-а, населба Драчево; Борислав Зивосовски, КВ водоинсталатер, ул. „Проход Пчински“ бр. 146 — Скопје и Раде Јанкиловски, градежен техничар, ул. „Волтерова“ бр. 4, населба Драчево.

Основни дејности: сидарска и фасадерска; инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација; инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација и поплочарска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата емчат задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 5.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Драгомир Драгомир, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 848/81. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 898 од 6. XI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1045-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Бор“ — мебело-столарска задруга — Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Андонова Лилјана, без ограничување, се запишува како директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 898/81. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 820 од 21. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-626-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Централното основно училиште „Прпарими“, Ц. О. с. Студеничани, Скопје, со следните податоци: Називот на Централното основно училиште „Прпарими“, Ц. О. — с. Студеничани, Скопје, се менува и гласи: Централно основно училиште „Напредок“, Ц. О. с. Студеничани, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820/81. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 908 од 29. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-44-1-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ за трговија на големо и мало и преработка „Катланово-промет“, с. Катланово, поради нејзиното издвојување од составот на Земјоделската задруга „Пчиња“, Р. О. — Катланово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 908/81. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 837 од 16. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1693-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната задруга „Вардар-градба“, Р. О. Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 48.

Задругата е основана со одлуката на задругарите од 20. VI. 1981 година и Самоуправната спогодба за здружување од 20. VI. 1981 година.

Основачи на задругата се: Дилевски Арсо, градежен техничар, Скопје, ул. „Париска“ бр. 19; Васев Душан, ВК сидар, Скопје, с. Стајковци; Зарев Спасе, ВК сидар, Скопје, село Стајковци; Миленковски Стојко, ВК сидар од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 23; Јовановски Милутко, ВК тесар од село Стајковци; Крстевски Милан, КВ водоинсталатер од Скопје, ул. „Шумадијска“ бр. 16-а; Атанасовски Ѓорѓи, КВ тенекедија-лимар од Скопје, ул. „Социјалистичка зора“ бр. 92; Ацо Евтимов, КВ машинбравар, Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 139; Лимани Бајрам, КВ механичар од Скопје, ул. „Социјалистичка зора“ бр. 58 и Ивановиќ Златко, работодаводител по високоградба, Скопје, ул. „Шекспирова“ бр. 9/II.

Основни дејности: сидарска и фасадерска; покриварска; тесарска; печкарска и керамичарска за поставување печки и плочки; терацерна (облагање на површини од терацо) и инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата емчат задругарите во висина на здружениот влог од 2.000,00 динари, за секоја обврска.

Лицето овластено за застапување е Арсо Дилевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 837/81. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 850 од 7. XI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1698-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Скопје производ“, РО село Бунарџик, Скопје.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга на ден. 17. IX. 1981 година.

Основачи на задругата се: Киро Христовски, Васил Ристовски, Крсто Петковски, Благоја Јаневски, Божин Велковски, Александар Христовски, Трајче Георгиевски, Бојан Ников, Павле Христовски, Киро Филиповски, Петре Ристевски, Милан Филиповски, Душко Перковски, Видоје Пешевски, Борче Трајчевски, Тодорче Георгиевски, Драган Трајковски, Мирослав Христовски, Перо Велковски, Миле Младеновски, Миле Митковски, сите од село Бунарџик.

Дејноста на задругата е: земјоделско производство; давање на земјоделски услуги и продажба на сопствени земјоделски производи.

Земјоделската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Земјоделската задруга за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со средствата со кои располага.

За обврските на земјоделската задруга кои не можеле да се намират од средствата со кои располага задругата, одговорност поднесуваат супсидијарно и здружените земјоделци, освен земјоделското земјиште, до висина на средствата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделската задруга и тоа секој основач до 1.000,00 динари за секоја обврска и до една година од престанокот на својството здружен земјоделец (различна одговорност — Р. О.).

Задругата ќе ја застапува Мирослав Христовски, в. д. индивидуален работодавен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 850/81. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 903 од 28. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-802-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Основното училиште „Влазими“, село Доброште, општина Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Метуш Мурати, директор, а се запишува како нов застапник Рустеми Јахја, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 903/81. (345)

СОДРЖИНА

	Страна
30. Решение за распишување на избори за делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	49
31. Одлука за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	49
32. Одлука за давање согласност на висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републиката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1982 година — — — — —	50
33. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 104/81 од 30 декември 1981 година —	51
34. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 151/81 од 30 декември 1981 година —	52
35. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 167/81 од 10 декември 1981 година —	52
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
ГОСТИВАР	
64. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи за издржување — —	53
65. Одлука за надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место — — —	54
66. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и за посмртна помош на осигурените лица — — — — —	54